

CURRICULUM VITAE

Презиме / Име	Груевска-Дракулевски Александра
Адреса	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје Бул. „Гоце Делчев“ 9Б, 1000 Скопје, Република Македонија
E-mail	aleksandra_gruevskadrakulevski@yahoo.com aleksandrgruevska@gmail.com
Телефон	+389 2 3117 244 лок.137; +389 70 378 555
Факс	+389 2 3227 549
Националност	Македонка
Датум на раѓање	8 мај 1978
Пол	женски
Работно место	Вонреден професор на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Институт за казнено право, научна област криминологија и пенологија.
Работно искуство	
Датум	30/8/2010-7/4/2015
Занимање	Доцент на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Институт за казнено право, научна област криминологија и пенологија.
Име и адреса на работодавец	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Институт за казнено право, научна област криминологија и пенологија, Бул. „Гоце Делчев“ 9Б, 1000 Скопје, Република Македонија
Датум	1/10/2001 – 30/08/2010
Занимање	Асистент на Криминологија, Пенологија и Казнено право (2006-2010) и Демонстратор на Казнено право, Криминологија, Пенологија и Казнено право – применета програма (2001-2006)
Име и адреса на работодавец	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Институт за казнено право, научна област криминологија и пенологија, Бул. „Гоце Делчев“ 9Б, 1000 Скопје, Република Македонија
Датум	Мај 2005 – Март 2006
Занимање	Правен советник
Име и адреса на работодавец	Агенција за странски инвестиции на Република Македонија (MAC Invest)
Датум	2004-2007

Занимање	Истражувач
Име и адреса на работодавец	Synovate Global market Research Company
Датум	4/2001 – 4/2003
Занимање	Приправник
Име и адреса на работодавец	Адвокатска канцеларија на адвокат Мирче Ристовски
Образовани е и стручно образовани е	
Датум	7/2006 - 2/2010
Назив на стекната квалификација	Доктор на правни науки
Тема	„Влијанието на казната затвор врз рецидивизмот“
Име и вид на установа во која е стекнато образованието и/ или стручното образование	Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Република Македонија
Датум	10/2003 – 7/2004
Назив на стекната квалификација	Магистер на Криминологија
Тема	“Recidivism: Etiology, Prediction, Prevention and Reduction” [„Рецидивизам: Етиологија, прогноза, превенција и намалување“]
Име и вид на установа во која е стекнато образованието и/ или стручното образование	Кембриџ Универзитет, Правен факултет, Институт за криминологија, Велика Британија [University of Cambridge, Faculty of Law, Institute of Criminology, UK]
Лични вештини и компетенци	

и																					
Мајчин јазик	Македонски																				
Друг јазик (ци)																					
Оцена	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Разбирање</th> <th>Говорење</th> <th>Пишување</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Слушање</td> <td>Читање</td> <td>Говорна интеракција</td> </tr> <tr> <td>АНГЛИСКИ</td> <td>Одлично</td> <td>Одлично</td> <td>Одлично</td> </tr> <tr> <td>СРПСКИ</td> <td>Одлично</td> <td>Одлично</td> <td>Одлично</td> </tr> <tr> <td>ГЕРМАНСКИ</td> <td>Основно</td> <td>Основно</td> <td>Основно</td> </tr> </tbody> </table>		Разбирање	Говорење	Пишување		Слушање	Читање	Говорна интеракција	АНГЛИСКИ	Одлично	Одлично	Одлично	СРПСКИ	Одлично	Одлично	Одлично	ГЕРМАНСКИ	Основно	Основно	Основно
	Разбирање	Говорење	Пишување																		
	Слушање	Читање	Говорна интеракција																		
АНГЛИСКИ	Одлично	Одлично	Одлично																		
СРПСКИ	Одлично	Одлично	Одлично																		
ГЕРМАНСКИ	Основно	Основно	Основно																		
Социјални вештини и компетенции	Вербална и пишана комуникација на идеи и заклучоци. Искуство во настава на додипломски и постдипломски студии. Тимски дух.																				
Организациски вештини и компетенции	Работа во тимови во различни истражувања. Вклученост во мултикултурни средини. Искуство во проекти и научно-истражувачка работа.																				
Технички вештини и компетенции	Искуство во користење компјутери и апликативни програми. Способност за анализа на големи бази на податоци и програмирање со SPSS. Искуство за пишување извештаи.																				
Возачка дозвола	Б категорија.																				
Награди и стипендии	<p>2016. Грант, Проект „Мрежа 23+“, Институт за европска политика - Скопје и Хелсиншки комитет на Република Македонија во рамките на Програмата на ЕК ИПА за поддршка на граѓанското општество, „Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите? Можноста на Законот за заштита на укажувачите и спречувањето на корупцијата во високото образование во РМ“, Здружение Институт за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ, истражувач.</p> <p>2008. Алумни грант програма [Alumni Grant Program (AGP)]. Раководител на проект „Насилство во адолесцентна врска: темната страна на љубовта“ [“Violence in Adolescent Relationship: The Dark Side of Love”].</p> <p>2003. Здружена стипендија од the Cambridge Trust, British Council, SOROS Foundation & Foreign and Commonwealth Office, University of Cambridge, UK.</p> <p>24/05/2001. Најдобар студент на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во</p>																				

	<p>Скопје.</p> <p>26/02/2001. Златна статуетка „Цицерон“ за најдобар студент во генерација на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје.</p> <p>1992-2003. Стипендија за талентирани ученици и студенти од Министерството за образование и наука на Република Македонија.</p>
<p>Администрација и управување</p>	<p>Член на European Society of Criminology (2013- до денес)</p> <p>Член на EPINET, Вградување на знаењето за ЕУ (2013- до денес)</p> <p>Член на надзорен одбор на Синдикатот на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2013- до денес)</p> <p>Член на Институтот за стратешки истражувања и едукација (2008 – до денес)</p> <p>Судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно при Основниот суд Скопје 1 – Скопје (2006 – до денес).</p> <p>Член на Overseas Society, Alumni Open Society Institute (2004 – до денес).</p> <p>Член на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија (2001 – до денес).</p> <p>Член во 170 комисији за оцена и одбрана на магистратура на мастер студиите по казнено право на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (септември 2010-јануари 2015).</p> <p>Член во 10 комисији за оцена и одбрана на магистратура на постдипломските студиите по казнено право на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (септември 2010-јануари 2015).</p> <p>Ментор на 50 кандидати на мастер студиите по казнено право на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (септември 2010-јануари 2015).</p> <p>Член во 6 комисији за оцена и одбрана на докторски дисертации на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (септември 2010-јануари 2015).</p> <p>Претседател на дисциплинска комисија на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (30.6.2010-октомври 2014 – 2 мандата)</p> <p>Член на Комисија за изработка на Правилник за дисциплинска одговорност на студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 2012 година.</p>

	<p>Секретар на постдипломските студии по казнено право и криминологија на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2006-2010).</p> <p>Член на Комисија за прием на студенти на мастер студии на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2009, 2015, 2016).</p> <p>Член на Комисија за прием на студенти на додипломски студии на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2008).</p> <p>Тренер за правосуден испит, Јуридика, Скопје, 5/4/2008.</p> <p>Член на Комисија за попис и утврдување на парични и други форми на побарувања и обврски на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2007).</p>
Консултантство	<p>Национален консултант, „Јакнење на капацитетите на органите за спроведување на законот за соодветно постапување со задржани и осудени лица“ [“Capacity Building of the Law Enforcement Agencies for Appropriate Treatment of Detained and Sentenced Persons”, National Strategy on development of the penitentiary system, Council of Europe) (2013-2015).</p> <p>„Усогласеноста на домашното законодавство со Конвенцијата за правата на детето“ (2009) – асистент истражувач во рамки на Проектот Национален институционален консалтинг за компаративен преглед на македонското законодавство и Конвенцијата за правата на детето, УНИЦЕФ, 2009</p>
Уредувачки активности	<p>Секретар на Уредувачкиот одбор на Ревизијата за кривично право и криминологија на Македонија на Здружението за кривично право и криминологија на Република Македонија (10/2008 – до денес – 2 мандати).</p> <p>Член на уредувачки одбор на Зборник трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и Правниот факултет во Загреб, во чест на проф. д-р Фрањо Бачиќ (2007).</p> <p>Член на уредувачки одбор на Зборник трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во чест на проф. д-р Панта Марина (2008).</p>
Публикации	
Книги	<ul style="list-style-type: none"> • Арнаудовски, Љ./ Груевска-Дракулевски, А. (2013) „Пенологија“ (прв и втор дел), Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 2 Август С Штип, Скопје.
Монографии	<ul style="list-style-type: none"> • Груевска-Дракулевски, А. (2016) „Затвор и рецидивизам“, Скопје: „Студиорум“ - Центар за регионални истражувања и соработка. • Арнаудовски, Љ./ Груевска-Дракулевски, А. (2011) „Закон за извршување на санкциите: интегрален текст со предговор, кратки

	<p>објаснувања и регистар на поимите со прилози“, Скопје: „Студиорум“ - Центар за регионални истражувања и соработка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Давитковски, Борче, Мицковиќ, Дејан, Бужаровска, Гордана, Калајџиев, Гордан, Груевска-Дракулевски, Александра (2010) „Усогласеноста на домашното законодавство со Конвенцијата за правата на детето“ (2010), УНИЦЕФ и Министерство за правда. [Davitkovski, Borche, Mickovic, Dejan, Buzarovska, Gordana, Kalajdziev, Gordan and Груевска-Дракулевски, Александра (2010) “Comparative Review of the Macedonian Legislation and the Convention on the Rights of the Child”, UNICEF and Ministry of Justice].
<p>Списанија/ ревиј/ часописи</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Груевска-Дракулевски, Александра, Мисоски, Бобан, Илиќ-Димоски, Дивна (2016) „Медиумите и криминалитетот и делинквенцијата“, Зборник на трудови од меѓународна конференција на тема Медиумите и човековите права, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. • Груевска-Дракулевски, Александра (2016) „Прекршоците против јавниот ред и мир во Република Македонија: теоретски и практични аспекти“, Македонска ревија за казнено право и криминологија ISSN 1409-5327, год.23, бр.1, 2016, Здружение за кривично право и криминологија, 2 Август С Штип, Скопје (стр.91-114) (изворна научна статија). • Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2016) “Work of Prisoners in Macedonia: Legislative and Practical Aspects“, in Iustinianus Primus Law Review, No. 12, volume VIII, Spring 2016, Skopje: Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje. • Груевска-Дракулевски А. Сравнение динамики преступности: Македонија-Европа – Преступностъ увеличуваеся? Союз криминалистов и криминологов 3-4 (7-8) • 2015 ISSN: 2310-8681 Издаеся с 2013 г. • Груевска-Дракулевски, Александра (2015) „Извршување на мерката притвор во притворските одделенија на затворите во Република Македонија: Положбата на притворените лица во Република Македонија <i>de jure</i> и <i>de facto</i>“, Македонска ревија за казнено право и криминологија ISSN 1409-5327, год.22, бр.1, 2016, Здружение за кривично право и криминологија, 2 Август С Штип, Скопје (стр. 235-273) (прегледна научна статија). • Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2014) “Imposition and Enforcement of Fine in the Macedonian Sentencing System“, in Iustinianus Primus Law Review, No. 10, volume VI, Winter 2014, Skopje: Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje (original scientific article). • Груевска-Дракулевски, Александра (2014) „Пенитенцијарниот систем, положбата и заштитата на правата на осудените лица“, Судската заштита на човековите права во Република Македонија, Научна и стручна расправа одржана во Скопје на 8 октомври 2014 година, книга 6, МАНУ, Скопје. • Buzarovska, Gordana, Bacanovic, Oliver, Kalajdziev, Gordan, Gruevska-

Drakulevski, Aleksandra, Misoski, Boban, Gogov, Bogdanco, Ilic, Divna and Jovanova, Natasa (2014) "Students Views on the Police in the Republic of Macedonia", *Varstvoslovje, Journal of Criminal Justice and Security, Special Issue: Trust and Legitimacy in Policing and Criminal Justice*, year 16, number 2014/4, ISSN 2232-2981 (online), ISSN 1580-0253 (print).

- Груевска-Дракулевски, Александра/ Мисоски, Бобан (2014) „Компаративна анализа на механизмите на упатства за одмерување казна: Упатството за одмерување казна во САД“, *Македонска ревија за казнено право и криминологија* ISSN 1409-5327, год.21, бр.1, 2014, Здружение за кривично право и криминологија, 2 Август С Штип, Скопје (стр.91-114) (прегледна научна статија).
- Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2014) "Life Sentence Prisoners in the Republic of Macedonia" in *Iustinianus Primus Law Review*, No. 09, volume V, Summer 2014, Skopje: Faculty of Law "Iustinianus Primus" in Skopje (original scientific article).
- Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2014) "Granting Privileges to Prisoners in the Penological Practice of the Republic of Macedonia", in *Iustinianus Primus Law Review*, No. 08, volume V, Winter 2014, Skopje: Faculty of Law "Iustinianus Primus" in Skopje (original scientific article).
- Груевска-Дракулевски, Александра (2013) „Семејното насилство во Република Македонија“, *Македонска ревија за кривично право и криминологија*, УДК 343, Година 20, Бр.1, 2013, ISSN 1409-5327, Скопје: 2 Август С Штип, стр.109-162 (прегледна научна статија).
- Груевска-Дракулевски, Александра (2013) „Семејството и брачниот статус: криминогени фактори и/или причини за откажување од криминално однесување“ во *Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Љиљана Спировиќ-Трпеновска, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје*, стр.373-394 (изворна научна статија).
- Груевска-Дракулевски, Александра/ Стојановски, Воислав (2013) „Положбата на децата сведоци и жртви на кривични дела во македонското законодавство наспроти стандардите на Европската унија“, документ за политики, ЕПИНЕТ, Вградување на знаењето за ЕУ, Збирка на документи за јавна политика, Скопје: Институт за европски политика, стр.138-147.
(http://www.epi.org.mk/docs/epinet_-_zbirka_na_dokumenti_za_javna_politika%281%29.pdf).
[Gruevska-Drakulevski, Aleksandra/ Stojanovski, Voislav (2013) "The Position of the Children Witnesses and Victims of Criminal Offences in the Macedonian Legislation Compared to the Standards of the European Union" (Policy paper), EPINET, Embedding EU Expertise, Collection of Policy Articles, Skopje: European Policy Institute, 24.4.2013), p.138-147.
(http://www.epi.org.mk/docs/executive_summary_epinet_collection_of_policy_papers.pdf).
- Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2013) "Conditional Release

(Parole) in the System of Execution of Sanctions in the Republic of Macedonia: Is it in Accordance with the Recommendation Rec (2003) 22 on Conditional Release (Parole)” in Iustinianus Primus Law Review, No.6, Year IV, spring 2013, Skopje: Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje (original scientific article).

- Груевска-Дракулевски, Александра (2012) „Казнената политика на судовите во Република Македонија во периодот 2007-2011”, Македонска ревија за кривично право и криминологија, УДК 343, година 18 и 19, Бр.1-2, 2011/2012, ISSN 1409-5327, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2 Август С Штип, стр.157-198 (изворна научна статија).
- Груевска-Дракулевски, Александра (2012) „Класификација и лични карактеристики на рецидивистите“ во Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Тодор Пеливанов, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, стр.299-317 (изворна научна статија).
- Gruевска-Drakulevski, Aleksandra (2012) “Post Penal Assistance of Ex-Prisoners: The Case of the Republic of Macedonia” in Iustinianus Primus Law Review, No.4, Year III, Spring 2012, Skopje: Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje (original scientific article).
- Груевска-Дракулевски, Александра (2011) „Иднината на казната затвор“ во Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на професор Ѓорѓи Марјановиќ, Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, стр.279-297 (изворна научна статија).
- Груевска-Дракулевски, Александра (2011) „Компаративен преглед на реакцијата на казнените системи врз рецидивистите“ во ЕВРОДИЈАЛОГ, Списание за европски прашања, Бр. 14, Скопје, Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум, стр.: 153-175, (www.cceol.com) (изворна научна статија).
- Груевска-Дракулевски, Александра (2011) „Активности на Европската Унија во борбата против организираниот криминал: дали Европската Унија успешно „се организира против организираниот криминал“ во Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Никола Матовски, Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, стр.389-413 (изворна научна статија).
- Бужаровска, Гордана и Груевска-Дракулевски, Александра (2010) „Анализа на прекршочните одредби во Република Македонија во однос на височината на глобата“, Македонска ревија за кривично право и криминологија, УДК 343, година 17, Бр.1-2, 2010, ISSN 1409-5327, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2 Август С Штип, стр.57-98 (изворна научна статија).
- Груевска-Дракулевски, Александра (2010) „Примена на методот на набљудување во криминолошките истражувања: предности и недостатоци“, Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Томислав Чокревски, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, стр.737-749;

- Бужаровска, Гордана, Мисоски, Бобан и Груевска-Дракулевски, Александра (2009) „Поступак о споразумевању у нацрту Закона о кривичном поступку у Републици Македонији“ (коавтор) (2009) u Zbornik Radova Dvadesetidrugog susreta na tema: Pravo i sloboda, Pravni život, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Kopaonička škola prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije, br.10-2009, godina LVIII, knjiga 530, str.381-401.
- Груевска-Дракулевски, Александра (2008) „Рецидивизам код малолетничког криминалитета у Републици Македонији као индикатор за (не)ефикасност казнене политике“ (2008) во Zbornik Radova Dvadesetiprvog susreta na tema: Pravo i sloboda, Pravni život, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Kopaonička škola prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije, br.10-2008, godina LVII, knjiga 520, str.125-137.
- Груевска-Дракулевски, Александра (2008) „Рецидивизам кај економскиот криминалитет во Република Македонија“, во: Македонска ревија за казнено право и криминологија (год.15, бр.2-3, 2008), Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, Скопје: 2-ри Август С-Штип, стр.615-631.
- Бужаровска, Гордана, Мисоски, Бобан и Груевска-Дракулевски, Александра (мај, 2008) „Компаративно истражување за правните лекови“, Македонска ревија за кривично право и криминологија, УДК 343, година 15, Бр.2, 2008, ISSN 1409-5327, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2 Август С Штип.
- Gruevska, Aleksandra (2007) „Važnost porodičnih faktora kao uzroci delinkvencije“ (2007), u Zbornik Radova Dvadesetog susreta na tema: Pravo i sloboda, Pravni život, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Kopaonička škola prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije.
- Наумовски, Гоце, Груевска, Александра и Стефановски, Љубиша, (2007) „Казненоправните аспекти на интелектуалната сопственост во Република Македонија“, Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Панта Марина;
- Груевска, Александра (2007) „Можност за прогноза на рецидивизмот“ во Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и на Правниот факултет во Загреб посветен на проф. д-р Фрањо Бачиќ, Скопје: Академски печат - Скопје, стр.472-483;
- Naumovski, Goce, Gruevska, Aleksandra and Stefanovski, Ljubisha (2006) „Krivično-pravna zaštita intelektualne svojine u Makedoniji“u Zbornik Radova Devetnaestog susreta na tema: Pravo i humana budućnost, Pravni život, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Kopaonička škola prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije, br.11/2006, godina LV, knjiga 503, Beograd, str.917-931;
- Gruevska, Aleksandra (2005) “Theories of Desistance That Explain The finding That Marriage and Desistance are Correlated: Strengths and Limitations of Each View” in Journal for Legal Theory and Practice, Kopaonik School of Natural Law, XVIII Conference on Law and Universal Values, Association of Jursit in Serbia, No.9-2005, Year LIV,

	<p>Book 493, Beograd p.1283-1291;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Груевска, Александра (2005) „Судско одмерување на казна: од теорија до практика - компаративен преглед“ (2005), во: Македонска ревија за казнено право и криминологија ISSN 1409-5327 (год. 12, бр. 1, 2005), Казнена политика во Република Македонија, Материјали за VI советување на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, 2-ри Август С-Штип, стр.105-123; • Груевска, Александра (2004) „Намалување на стапката на рецидивизам во земјите на ЕУ и на Комонвелтот“ (2004), во: ЕВРОДИЈАЛОГ, Списание за европски прашања, бр.7, Скопје: Студентски збор, стр.65-78; • Gruevska, Aleksandra (2004) “Recidivism: Etiology, Prediction, Prevention and Reduction”, Cambridge University (master thesis);
	<p>Трудови во печат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruevska-Drakulevski, Aleksandra, “The juvenile imprisonment in Macedonia”, 4th Symposium of French/ Macedonian Comparative Law: The Minors, Skopje, 9 December 2014, Law Faculty “Iustinianus Primus” in Skopje and Law Faculty in Caen, France. • Арнаудовски, Љупчо/ Груевска-Дракулевски, Александра (во печат) „Дисциплинска и материјална одговорност на затворениците: македонското законодавство наспроти стандардите на ООН и Европската унија“ во Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Гале Галев, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. • Груевска-Дракулевски, Александра (во печат) „Некои аспекти на казнената политика на судовите во Република Македонија“, стручно списание на Здружението на судиите на Република Македонија „Судиска ревија“, Скопје.
<p>Други публикации</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Презентација на апстракт: Gruevska-Drakulevski, Aleksandra, “The Penitentiary System, The Position And The Protection Of The Rights Of The Prisoners In The Republic Of Macedonia”, 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, September 4-7, 2015, Porto, Portugal. • Презентација на апстракт: Gruevska-Drakulevski, Aleksandra/ Manasiev, Пија, “Life Sentence Prisoners in the Republic of Macedonia”, 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, September 4-7, 2015, Porto, Portugal. • Груевска-Дракулевски, Александра, „Посебен извештај од последователната посета на Затвор Скопје“, 24 април 2015 година, експертски активности за Народен правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ). • Gruevska-Drakulevski, Aleksandra, “The juvenile imprisonment in Macedonia”, 4th Symposium of French/ Macedonian Comparative Law: The Minors, Skopje, 9 December 2014. • Калајџиев, Гордан, Мисоски, Бобан, Груевска-Дракулевски, Александра, Илиќ, Дивна (2013) „Судска ефикасност во

	<p>справувањето со организираниот криминал и корупцијата: извештај од проектот „Следење на предмети од областа на организираниот криминал и корупцијата во Република Македонија“, Скопје: Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, 60 страници.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Презентација на апстракт: Prevention of Reoffending: Post Penal Assistance of Ex-Prisoners - the case of the Republic of Macedonia, 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, September 4-7, 2013, Budapest, Hungary. • Рецензија на проект „Правните аспекти на лиците и факторите на мобингот во Република Македонија од проф. д-р Стеван Алексоки и др., Министерство за образование, 10 мај 2010 година. • Извештај за одржаната работилница на тема: „Новиот режим на конфискацијата“ (2008), Македонска ревија за казнено право и криминологија, год.15, бр.1, 2008, Скопје: 2-ри Август С-Штип. • „Подобро да се спречи отколку да се лечи: превенција на насилство во адолесцентна врска“ (2008), Младински совет Охрид, Фондација институт отворено општество под супервизија на Мрежа на училишни програми на Фондација институт отворено општество во Лондон. [„It is Better to Prevent than to Treat: Prevention of the Violence in an Adolescent Relationship“ (2008), Youth Council Ohrid, Foundation Institute Open Society under supervision of the Network for School Programs of the Foundation Open Society in London]. • Извештај за одржаната стручна работилница на тема: “Имплементација на алтернативните мерки кај малолетници” во Македонска ревија за казнено право и криминологија, год.13, бр.3, 2006, Скопје: 2-ри Август С-Штип. • Приказ на трудот „Независно судство во функција на заштита на правата и слободите на човекот“ од д-р Драган Тумановски, Д.Г.У.П. „Софија“- Богданци, Скопје, 2007 година во Македонска ревија за казнено право и криминологија, год.14, бр.1, 2007, Скопје: 2-ри Август С-Штип. • Приказ на публикацијата „Правда, јавност, доверба“ од проф. д-р Љупчо Арнаудовски, Ленче Софрониевска, доц. д-р Гордана Лажетик-Бужаровска и д-р Лазар Нанев, СППМД Кавадарци и Републичкиот судски совет, Кавадарци, 2006 година во Македонска ревија за казнено право и криминологија, год.13, бр.3, 2006, Скопје: 2-ри Август С-Штип. • „Сугестии за подобрување на Предлог-националната програма за усвојување на правото на Европската унија“ (март-јуни 2006) (коавтор), во: „Борба против организираниот криминал во Република Македонија“, Билтен бр.1, Фондација Институт отворено општество Македонија, Скопје, стр. 37-66. • "Frequently Asked Questions for Investing in Macedonia" (2005), MacInvest: Agency for Foreign Investments of the Republic of Macedonia and GTZ.
Истражувач	Вклученост во повеќе научно-истражувачки проекти, меѓу кои

<p>ки проекти</p>	<p>позначајни се следниве:</p> <ul style="list-style-type: none"> • National consultant, Capacity Building of the Law Enforcement Agencies for Appropriate Treatment of Detained and Sentenced Persons, National Strategy on development of the penitentiary system, Council of Europe, 2013-2014. • “Embedding EU expertise”, European Policy Institute and Foreign and Commonwealth Office, February-April 2013. • Third ECPR-SGOC International Summer School on Organized Crime, Ohrid, Macedonia 3-16 July 2011, for postgraduate students, scholars and practitioners, Co-organized by ECPR Standing Group on Organized Crime & Ss. Cyril and Methodius University, “Iustinianus Primus Law Faculty”, Skopje, Macedonia. • Истражувач во Проектот „Апроксимација на законодавството, а во врска со изработка на анализа за примената на Законот за прекршоците“, Фондација Институт отворено општество – Македонија, (29.12.2010-15.3.2011 година). • National institutional consultancy for a comparative review of the Macedonian legislation and the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, 2010. • Семинар со работен наслов „Темната страна на љубовта“ во рамки на проектот „Насилство во адолесцентска врска“, проект-координатор и предавач, Open Society Foundation, Network Scholarship Programs (Охрид, 20 - 23 март 2008).
<p>Пленарно предавање на национален и/или меѓународе н научен/ стручен собир</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • „Помеѓу казната затвор и условната осуда: (не)примената на алтернативните мерки“, Научна и стручна расправа на тема: Судско одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки во македонското право и во правото на други континентални европски држави, во организација на: Здружение за кривично право и криминологија на Македонија (ЗКПКМ)/ Здружение на судии на Република Македонија (ЗСРМ)/ Германска фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ), х.Арка, 23.11.2016 година. • „Трговија со луѓе“, Студентска трибина на тема „Трговија со луѓе – Ропство во 21-ви век“, „Понатамошна институционална надградба и градење на капацитетите на полицијата во областа на граничното управување, работата на полицијата со заедницата и борбата против организираниот криминал“, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 27 април 2016 година. • „Прекршоците против јавниот ред и мир во Република Македонија: теоретски и практични аспекти“, Научно советување на тема – „Македонско прекршочно право - проблеми“, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка – IRZ, 16 декември, 2015 година, х. АРКА – Скопје. • “The Juvenile Imprisonment in Macedonia”, 4th Symposium of French/Macedonian Comparative Law: the Minors, 9 December 2014. • „Пенитенцијарниот систем, положбата и заштитата на правата на

	<p>осудените лица“, научна и стручна расправа за „Судската заштита на човековите права во Република Македонија“, октомври 2014 година, МАНУ, Скопје.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Конференција „Борба против трговија со луѓе – Стоп за модерното ропство“, 21.11.2013 година, МАНУ, Скопје, во организација на ЕЛСА – Европска асоцијација на студенти по право, МАНУ, Национална комисија на Република Македонија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција. • „Семејното насилство во Република Македонија“, Конференција на тема „Превенција и заштита од сите форми на насилство врз жените и домашно насилство - Истанбулска конвенција“, во организација на Здружение за кривично право и криминологија на Македонија и Национална мрежа против насилство врз жените и семејното насилство (ECE), октомври 2013 година, МАНУ, Скопје. • “Crime Trends in Europe”, International Conference “Crime in Europe”, 14 – 20 May 2012 Skopje and Ohrid, Republic of Macedonia. • Работилница “Вградување на знаењето за ЕУ”, 22-24, февруари 2013 година Хотел Аурора Спа Центар, Берово, Македонија. • „Анализа на прекршочните одредби во Република Македонија во однос на висината на глобата“,XI Годишно советување на тема: „Законот за прекршоците на Република Македонија во практичната примена“, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија (ЗКПКМ) во соработка со Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), 13 декември 2012 година, во МАНУ, Скопје. • Копаоничка школа природног права, XXI сусрет на тема: Право и слобода, Удружења правника Србије (учествувала со реферат на тема: „Рецидивизам код малолетничког криминалитета у Републици Македонији као индикатор за (не)ефикасност казнене политике“), (Копаоник, 12-17 декември 2008). • Деветто редовно советувањето на тема: „Економски криминалитет и актуелната реформа на казненото материјално и процесно законодавство“, во организација на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, ОПДАТ - Амбасада на САД и ОБСЕ во Скопје, Оддел за владеење на правото (х. „Гранит“, Охрид, 25-27 септември 2008). • Копаоничка школа природног права, XIX сусрет на тема: Право и слобода, Удружења правника Србије, (учествувала со реферат на тема: „Važnost porodičnih faktora kao uzroci delinkvencije“), (Копаоник, 12-17 декември 2007). • Копаоничка школа за природно право на Здружението на правници на Србија, XIX средба на тема: Право и универзални вредности, труд на тема “Krivичno-pravna zaštita intelektualne svojine u Makedoniji” (koautor) (Копаоник, 12-17 декември 2006). • Копаоничка школа природног права, 18 средба на тема: Право и универзалне вредности, Удружења правника Србије, труд на тема: “Theories of desistance that explain the finding that marriage and desistance are correlated: strengths and limitations of each view”,
--	--

	<p>(Копаоник, 12-17 декември 2005).</p> <ul style="list-style-type: none"> Шесто редовно советување на тема „Казнената политика во Република Македонија”, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија (учествувала со реферат на тема „Судско одмерување на казна: од теорија до практика - компаративен преглед), (Охрид, 21-24 септември 2005).
	<ul style="list-style-type: none"> Учество на голем број научни и стручни расправи, работилници, тркалезни маси, конференции, семинари, работилници, тренинзи итн. во земјата и во странство.
Самоевалуација	<ul style="list-style-type: none"> Позитивна оцена од самоевалуација за академските години 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (зимски семестар) за предметите казнено право, криминологија, пенологија и казнено право – применета програма.